

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 153 год. LXVII

3 ноември 2011, четврток

Цената на овој број е 260 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3349.		Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на Државна урбанистичка планска документација за изградба на 110 KV далновод ТС Скопје 1-ТС Југохром –ТС Тетово 1-општина Бутел, Шуто Оризари, Чучер Сандево, Горче Петров, Сарај, Јегуновце, Желино и Тетово....	
3350.	2	Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за образование и наука...	
3351.	21	Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа....	
3352.	21	Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите и уделите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (втора аукција со намалување на почетната продажна цена по акција/удел	
3353.	21	Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2011 година.....	
3354.	22	Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на решение за одобрување за извоз на техничко огревно дрво и целулозно дрво односно недонесување на решение за одбивање на барањето за одобрување за извоз на техничко огревно дрво и целулозно дрво.....	
	23		
3355.		Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за упис во регистарот на откупвачи односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на откупвачи.....	24
3356.		Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за упис во регистарот на снабдувачи на семенски материјал и во регистарот на снабдувачи на саден материјал односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на снабдувачи на семенски материјал и во регистарот на снабдувачи на саден материјал.....	26
3357.		Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за аквакултура односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за аквакултура	28
3358.		Правилник за потребната документација за добивање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи.....	29
3359.		Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко консултативна здравствена заштита....	33
3360.		Решение од Комисијата за заштина на конкуренцијата.....	35
3361.		Решение од Комисијата за заштина на конкуренцијата.....	35
3362.		Решение од Комисијата за заштина на конкуренцијата.....	36

	Стр.		Стр.
3363. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	36	3369. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	40
3364. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	36	3370. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	40
3365. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	37	3371. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	41
3366. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	38	3372. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	42
3367. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	39	3373. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2011 година....	44
3368. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	39	Огласен дел	1-100

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3349.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата ,одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 110 КВ ДАЛНОВОД ТС СКОПЈЕ 1-ТС ЈУГОХРОМ –ТС ТЕТОВО 1-ОПШТИНА БУТЕЛ, ШУТО ОРИЗАРИ, ЧУЧЕР САНДЕВО, ГОРЧЕ ПЕТРОВ, САРАЈ, ЈЕГУНОВЦЕ, ЖЕЛИНО И ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на Државна урбанистичка планска документација за изградба на 110 КВ далновод ТС Скопје 1-ТС Југохром –ТС Тетово 1-општина Бутел, Шуто Оризари, Чучер Сандево, Горче Петров, Сарај, Јегуновце, Желино и Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Никиштане	3	2037/2	Зачева глава	пасипте, нива	6	31 м ²	Велија Асип Атеми Никиштане, Велија Асип Енвер Никиштани, Велија Асип Ружди Никиштани Велија Асип Вели Никиштани
Никиштане	5	1893/2	Зачева глава	пасипте	6	16 м ²	Сулејмани Азиз Атула, Никиштани Сулејмани Азиз Милаим, Никиштани, Сулејмани Азиз Раиф Никиштани, Сулејмани Скендер Никиштани, Сулејмани Назифе Никиштани, Сулејмани Шериф Фикрија, Никиштани

Никиштане	192	1829/2	Зачева глава	нива	6	15 м ²	Сулејмани Асип Велија, Никиштани
Никиштане	18	1808/2	Смрдлика	нива	7	4 м ²	Сулејмановиќ Муаремова Шаха Никиштани
Никиштане	3	1809	Смрдлика	нива	4	9 м ²	Велија Асип Атеми Никиштане, Велија Асип Енвер Никиштани, Велија Асип Ружди Никиштани Велија Асип Вели Никиштани
Никиштане	52	1716/2	Рупа	нива	6	24 м ²	Адемов Рефиков Назми, Никиштани Адемов Рефиков Рефик, Никиштани Адемов Рефиков Зулбеар Никиштани, Фетаовски Сегманов Асан Никиштани Селмани Рефиков Кемаил Никиштани Селмани Тефик Мефаил Никиштани Селмани Тефик Сафер Никиштани Адеми ВД Рабише Никиштани

Никиштане	29	1690/2	Краставац	пасиште	7	13 м ²	Јајовски Зиберов Кадри, Никиштани Јајовски Зиберов Метуш, Никиштани Мустафов Далиб Мина, Никиштани
Никиштане	64	2169/2	Краставац	пасиште	7	14 м ²	Мустафа Авдил Никиштани Мустафа Гани Никиштани Мустафа Саид Гани, Никиштани Мустафа Саид Шефки, Никиштани Мустафа Шефки Никиштани
Никиштане	100	1304/3	Краставац	пасиште	8	13 м ²	РМ
Јанчиште	624	486/2	Убаво поле	нива	6	16 м ²	Јонуз Хусеини Исмаил Цетинска 45, Тетово
Јанчиште	738	191/3	Керамидница	нива ливада	3 4	13 м ²	Сибиновски Саво Ратко, Мијачка 10 Скопје
Јанчиште	520	233/3	Рупа	нива	5	16 м ²	Неими Шабанов Ремзи, с.Слатина
Јанчиште	172	275/3	Трње	нива	4	14 м ²	Камил Абдурама Рамадан, с.Отушиште Камил Абдурама Бајрам, с.Отушиште Камил Абдурама Анифе, с.Отушиште Чамил Абдурама Зулкуфли, с.Отушиште

Јанчиште	600	274/5	Трње	нива	4	24 м ²	Горѓиевски Димков Момчило
Сараќино	71	409/2	Режика	нива	4	25 м ²	Јовановски Драгољуб Јован, Ул.153 бр.21 Тетово Јовановски Никола Драганче, ул.153 бр. 23, Тетово
Сараќино	813	187/9	Леска	нива	2	20 м ²	Ајдини ВД Целадин Зухдије, с.Желино Целадини Џабиров Лемаир, с.Желино
Сараќино	1205	318/2	Рупа	нива	3	29 м ²	РМ
Сараќино	102	42/2	Леска	нива	2	20 м ²	Беќири зендела Јонуз, с.Желино Беќири Зендела Муслии, с.Желино
Сараќино	1245	66/42	Леска	нива	3	20 м ²	Идризи Ибрија Беким, с.Желино
Сараќино	87	72/2	Леска	нива	3	20 м ²	Арслани Џавид Јонуз, с.Желино
Сараќино	556	342/4	Рупа	нива	3	9 м ²	Савевски Јошков Славко, с.Сараќино
Сараќино	337	865/3	Режика	нива	3	20 м ²	Изаири Јакупов Фадил, с.Стримница
Сараќино	152	649/2	Режика	нива	3, 4	16 м ²	Јусуфи Амбдија Шабан, с.Стримница
Сараќино	755	641/3	Режика	нива	3	16 м ²	Абди Цевад Ариф,с.Стрим ница
Сараќино	414	399/8	Режика	нива	3	20 м ²	Савевски Душан, с.Сараќино

Сараќино	1196	133/2	Рупа	нива	3	14 м ²	Република Македонија
Сараќино	934	341/2	Рупа	нива	3	16 м ²	Савевски Пано Михајло, с.Сараќино
Сараќино	1101	341		нива	3	21 м ²	Павловска Богосав Лидија,ул.Ми с Стоп бр. 19, Скопје
Сараќино	972	341		нива	3	21 м ²	Савевски Ратко Јордан, с.Сараќино
Сараќино	843	641/2		нива	3	22 м ²	Абди Сеаз Јазим, с.Стримница
Сараќино	299	649		нива	3	22 м ²	Јусуфи Саѓита Самет, с.Стримница Јусуфи Емин Абедин, с.Стримница Јусуфи Јасин Зулцевад, с.Стримница Јусуфи Јасим Ремзи, с.Стримница Јусуфи Јасин Недат, с.Стримница Ислаиљи Риза Азбије, с.Стримница Јусуфи Амидов Ферид, с.Стримница Шерифи Мазлам Афет, с.Стримница Шерифи Мазлам Зурат, с.Стримница

Сараќино	368	865/2		нива	3	26 м ²	<p>Рустеми Исљам Рафи, с.Стримница</p> <p>Рустеми Исљам Бурхам, с.Стримница</p> <p>Рустеми ВД Исљам Арифџе, с.Стримница</p> <p>Рустеми Абдураим Реџеп, с.Стримница</p> <p>Рустеми Миниџ Шабан, с.Стримница</p> <p>Рустеми Миниџ Решат, с.Стримница</p>
Сараќино	177	287/1		нива	3	25 м ²	Селмани Муниџ Иса, с.Глоѓе
Желино вон град	1352	38/2	Слаѓе	нива	3	20 м ²	<p>Ибраими Меметова Сафиџе, с.Желино</p> <p>Ибраими Меметова Садри, с.Желино</p> <p>Ибраими Меметов Зулшани, с.Желино</p>
Жилче	312	882/7	Габер	ливада	4	13 м ²	<p>Фазли Јашари Мухамед, с.Шемшево</p> <p>Фазли Јашари Тахедин, с.Шемшево</p> <p>Јашари Фазли, с.Шемшево</p> <p>Фазли Јашари Феми,</p>

							с.Шемшево Фазлија Јашари Исни, с.Шемшево Фазлија Јашари Муса, с.Шемшево
Жилче	743	891/2	Ливада	нива	3	14 м ²	Матевска Савова Живка, ул.П.Пчинска бр.5, Тетово
Жилче	232	1179/2	Чатојца	нива	2	16 м ²	Трпевски Славков Ратко, с.Жилче
Жилче	362	1164/2	Тумба Гумбриште	нива	2	16 м ²	Јаковски Миланов Воислав, с.Жилче
Жилче	56	905/2	Забел	нива	2	12 м ²	Митовски Бранков Горѓи, с.Жилче Митовски Бранков Часлав, с.Жилче Митовски Бранко Калина, с.Жилче Николовска Спасова Мирјана, с.Жилче Трпчевска Благојева Дафинка, С.Жилче Гировска Живкова Убавка, с.Жилче
Жилче	340	944/5	Тумба Бучало	нива	2	26 м ²	Николовски Стојанов Спасо, с.Жилче
Жилче	815	917		нива	4	4 м ²	Гороска Јагодин Славјанка, с.Жилче

Палатица	388	599/6	Големо Каториште	нива	5	20 м ²	Цафери ВД Абас Адџије, с.Палатица Цафери Абас Бафтиџар, с.Палатица Цафери Абас Арис, с.Палатица Јакупи Зулфи Исмет, с.Палатица Јакупи Зулфи Шемседин, с.Палатица Јакупи Зулфи Зулбер, с.Палатица Јакупи Исак Мендух, с.Палатица Јакупи Исак Јакуп, с.Палатица Јакупи Исак Емрли, с.Палатица
Палатица	242	606/3	Големо Каториште	ливада	5	19 м ²	Нухији Нухија Селим, с.Палатица
Палатица	517	606/4	Големо Каториште	ливада	5	6 м ²	Иљази Јусуф Латиф, с.Палатица
Озормиште вон град	174	116/2	Требак	нива	2	14 м ²	Алиу Берзата Осман, с.Озормиште
Озормиште вон град	318	67/2	Црвенка	нива	3	16 м ²	Тахири Јајов Зекир, с.Палатица
Озормиште вон град	317	54/2	Црвенка	нива	3	13 м ²	Таири Аџиф Шефкет, с.Палатица
Озормиште вон град	467	116		нива	2	20 м ²	Османи Зујди Сурџан, с.Озормиште

Озормиште вон град	62	67		нива	3	22 м ²	Османи Зујди Селајдин, с.Озормиште Османи Зујди Сурјан, с.Озормиште
Палатица вон град	271	503/3	Каториште	нива	3	20 м ²	Исени Алириза Мусере, с.Г.Речица
Палатица вон град	447	613/2	Голема Каторница	нива	3	39 м ²	Авдија Таиша Мазлам, с.Палатица Изаири Иснија Сервет, с.Палатица
Палатица вон град	6	625/17	Каваклија	нива	2	25 м ²	Рецепи ВД Јаја Бедрије, с.Палатица
Палатица вон град	525	41/4	Црвенка	нива	2	14 м ²	Мустафи Хасан Енвер, с.Палатица
Палатица вон град	78	16/9	Црвенка	нива	2	30 м ²	Камбери Сахита Џељал, с.Палатица
Палатица вон град	140	16/3		ливада	2	30 м ²	Етеми Мемет Мифтар, с.Палатица Камбери Џеваир Даут, с.Палатица Камбери Џеваир Рецеп, с.Палатица Камбери Шеваир Фадил
Палатица вон град	367	613		нива	3	50 м ²	Фазли Алима Неваид, с.Палатица Фазки Алима Садик с.Палатица
Јегуновце	165	129/2	Делба	нива	5	15 м ²	Јусуфи Меџита Керим, с.Нерешта
Јегуновце	68	130/2	Делба	нива	5	7 м ²	Јусуфи ВД Јакуп Фериде, с.Нерешта

Јегуновце	65	77/3	Фејзево	нива	5	21 м ²	Усеини Шеип Идриз, с.Нерешта
Јегуновце	363	35/3	Ракити	нива	4	30 м ²	Зулбеари Амети Мусли, с.Нерапте
Јегуновце	26	59/2	Фејзево	ливада	4	14 м ²	Јовановски Илија Мирко, с.Јегуновце
Јегуновце	517	280/3	Дубрава	нива	5	25 м ²	Несим Вели Шефкет, с.Добруште
Јегуновце	490	328/3	Кисељача	ливада	3	26 м ²	Цветковски Костов Мирко, с.Јегуновце
Јегуновце	316	327/2	Кисељача	нива	3	17 м ²	Тофиловски Јагодин Велко, с.Јегуновце
Јегуновце	54	287/3	Дубрава	нива	4	19 м ²	Арифи Ариф Џемајли, с.Глоге Хусени Велија Мехмед, с.Глоге Арифи Ариф Абдулфета, с.Глоге
Јегуновце	444	439/4	Бозиче	нива	4	39 м ²	Живковски Савов Живко, с. Јегуновце
Јегуновце	253	419/3	Бозиче	нива	4	55 м ²	Јовановски Благоја С.Јегуновце
Јегуновце	351	415/3	Бозиче	нива		31 м ²	Димовски Јован, с.Јегуновце
Бутел	16527	160/1	Призренска	нива	3	24 м ²	Република Македонија - ПОС Скопско поле Бутел
Г. и Д. Оризари	1796	726/30	Мондра	нива	5	5 м ²	Асан Ферат Брејачка буна 179-а Скопје
Г. и Д. Оризари	1796	726/31	Мондра	нива	5	14 м ²	Асан Ферат Брејачка буна 179-а Скопје
Г. и Д. Оризари	1875	740/15	Брест	нива	5	14 м ²	Хамза Назлије Метохиска 65, Скопје

Г. и Д. Оризари	665	690/2	Крст	нива	5	16 м ²	Димковска Живка, с.Визбегово Република Македонија - кор. Каровски Војислав Република Македонија - кор. Каровски Живко Република Македонија - кор. Каровски Будо
Г. и Д. Оризари	839	664/3	Брест	нива	4	16 м ²	Лулевиќ Аница Радушка 64, Скопје Лулевиќ Борис, с.Чучер Лулевиќ Бранко, с.Чучер
Г. и Д. Оризари	376	663/2	Бара	нива	4	13 м ²	Којовиќ Перов Апо, с.Бањани
Г. и Д. Оризари	599	643/2	Поле	нива	5	23 м ²	Република Македонија - ПОС Скопско поле Бутел
Г. и Д. Оризари	1342	774/3	Рид	нива	7	14 м ²	Ловковска Даница Н.Фронг 33/39, Скопје Павловски Александар Џумајска 47, Скопје Павловски Васко, бул. АВНОЈ 70/46, Скопје Теновиќ Санде, с.Мирковци Новаковска С. Зорка,

							с.Мирковци Новаковска Санде Олга, с.Мирковци Бишов Стоилко Митра, Падил Шишков 3/5 Николова Сто. Љубица, Ванчо Прке 15, Скопје Новаковиќ Живко, с.Мирковци Трпкова Јагода, Панче Нед. 52, Скопје Павловски Павле бул. АВНОЈ 70/46, Скопје Павловска Гордана бул. АВНОЈ 70/46, Скопје
Г. и Оризари	Д. 1897	627/2	Рид	нива	7	16 м ²	Република Македонија – корисник Петровски Станко Република Македонија – корисник Петровски Томислав Република Македонија - корисник. Петровски Цветан
Г. и Оризари	Д. 1	622/2	Рид	пасиште	7	14 м ²	Кајевски Боро Владимир, с.Бањани
Г. и Оризари	Д. 1084	1015/3	Железница	нива	5	14 м ²	Милевска Ленче

Г. и Оризари	291	663		нива	4	19 м ²	Василковик Д.Елица, с.Бањани Којовик Перов Стојан
Орман	165	475/2	Средорек	камењар	-	25 м ²	Златановик Велков Никче
Орман	874	463/2	Средорек	камењар	-	13 м ²	Република Македонија
Орман	352	453/7	Метилиште	нива	4	7 м ²	Петковски Стојан Томе
Орман	712	428/3	Голема Нива	нива	3	18 м ²	Трпевски Борис Благоја Трпевски Борис Томислав Здравковски борис Тихомир Здравковски Борис Миле Петрушевски Борис Радислав
Орман	555	410/9	Конушница	нива	3	17 м ²	Цветковски Трајче Петар Кртевски Трајче Вида Мишева Трајче Нада
Орман	24	393/2	Краставац	камењар	-	28 м ²	Република Македонија - Собрание на Скопје
Орман	24	393/3	Краставац	камењар	-	17 м ²	Република Македонија - Собрание на Скопје
Орман	24	462/2	Средорек	камењар	-	8 м ²	Република Македонија - Собрание на Скопје
Орман	776	452/4	Метилиште	нива	4	3 м ²	Китановски Љубе
Кучково	515	9/2	Пасулица	пасиште	6	24 м ²	Република Македонија - Заедница за УРР. и искористувањ е на пасишта

Кучково	515	9/3	Пасулица	пасиште	6	12 м ²	Република Македонија - Заедница за УРР. и искористувањ е на пасишта
Кучково	515	9/4	Пасулица	пасиште	6	13 м ²	Република Македонија - Заедница за УРР. и искористувањ е на пасишта
Кучково	515	9/5	Пасулица	пасиште	6	16 м ²	Република Македонија - Заедница за УРР. и искористувањ е на пасишта
Кучково	515	9/6	Пасулица	пасиште	6	11 м ²	Република Македонија - Заедница за УРР. и искористувањ е на пасишта
Кучково	515	9/7	Пасулица	пасиште	6	13 м ²	Република Македонија - Заедница за УРР. и искористувањ е на пасишта
Кучково	515	49/2	Билино	пасиште	6	21 м ²	Република Македонија - Заедница за УРР. и искористувањ е на пасишта
Кучково	515	1151/2	Градиште	пасиште	8	23 м ²	Република Македонија - Заедница за УРР. и искористувањ е на пасишта
Кучково	515	206/2	Витина Падина	пасиште	8	19 м ²	Република Македонија - Заедница за УРР. и искористувањ е на пасишта
Кучково	515	209/2	Витина Падина	пасиште	8	14 м ²	Република Македонија - Заедница за УРР. и искористувањ е на пасишта

Кучково	515	679/2	Тодевац	пасиште	8	41 м ²	Република Македонија - Заедница за УРР. и искористувањ е на пасишта
Кучково	515	679/3	Тодевац	пасиште	8	19 м ²	Република Македонија - Заедница за УРР. и искористувањ е на пасишта
Кучково	88	507/2	Перјат	нива	5	13 м ²	Јовановски Драгутин, ул.84 бр.8 Волково Митровски Трајко Ул. Шидска бр.3 Митровски Трико ул.1 бр.12, К.Јабука
Кучково	50	600/2	Бавча Шкотуновск а	нива	6	13 м ²	Ристиќ Милан Ристовски Ангелко
Радуша вон град	50	27/6	Кадре мал	камењар	-	41 м ²	Република Македонија
Радуша вон град	50	27/7	Кадре мал	камењар	-	23 м ²	Република Македонија
Радуша вон град	50	27/8	Кадре мал	камењар	-	22 м ²	Република Македонија
Радуша вон град	50	27/9	Кадре мал	камењар	-	23 м ²	Република Македонија
Радуша вон град	50	78/2	Кадре мал	камењар	-	24 м ²	Република Македонија
Радуша вон град	50	78/3	Кадре мал	камењар	-	19 м ²	Република Македонија
Радуша вон град	50	78/4	Кадре мал	камењар	-	18 м ²	Република Македонија
Радуша вон град	50	78/5	Кадре мал	камењар	-	22 м ²	Република Македонија
Радуша вон град	325	289/7	Црвеника	пасиште	7	31 м ²	Вига Амиде, с.Радуша
Радуша вон град	150	238/2	Равша	нива	6	19 м ²	Мисимов Нуреманов Садри, с.Радуша
Радуша вон град	293	201/2	Равша	нива	6	19 м ²	Дервишов Муслиов Касам
Радуша вон град	105	99/2	Задиме	камењар	-	26 м ²	Република Македонија - рударски басен на хром-Радуша, Г.Петров
Радуша вон град	312	105/2	Козји камен	камењар	-	20 м ²	Република Македонија

Радуша вон град	294	161/4	Равша	пасипште	7,8	11 м ²	Република Македонија - ОСИЗ за управа и користење на паши
Радуша вон град	294	161/5	Равша	пасипште	7,8	11 м ²	Република Македонија - ОСИЗ за управа и користење на паши
Радуша вон град	294	1546/2	Задиме	пасипште	8	11 м ²	Република Македонија - ОСИЗ за управа и користење на паши
Визбегово	52344	31/2	Коњски дол	нива	6	13 м ²	Република Македонија - кор И.Л.
Визбегово	1527	21/3	Камен мост	нива	5	2 м ²	Република Македонија
Визбегово	1527	22/3	Камен мост	нива	5	7 м ²	Република Македонија
Визбегово	52415	11/3	Камен мост	нива	5	13 м ²	Малиќ Енвер
Шемшево вон град	199	107/3	Бара	нива	4	22 м ²	Шакири Шаизе, с.Шемшево Шакири Анида, с.Шемшево Шакира Анумпа, с.Шемшево Шакира Аљена, с.Шемшево Шакира Абдула, с.Шемшево Шакира Иљаз, с.Шемшево Абдули Абази, с.Слатина Бецети Ајрие, с.Озормиште

Шемшево вон град	489	133/2	Бара	нива	4	20 м ²	Јашари Небија Нухи, с.Шемшево
Шемшево вон град	249	159/2	Леске	нива	4	20 м ²	Алити Идризов Сакип, с.Шемшево
Шемшево вон град	372	616/2	Габер	нива	3	20 м ²	Јашари ВД Минира Шахе, с.Шемшево Самии Јашари Салија, с.Шемшево
Шемшево вон град	460	184/7	Леска	нива	3	22 м ²	Каримани Авзи Исмаил, с.Шемшево Каримани Авзи Сулејмани, с.Шемшево Берзати Авзи Ваит, с.Шемшево
Прељубиште	119	10/2	Орче	нива	4	26 м ²	Хасани Идризов Мемедриза, с.Теарце
Прељубиште	291	130/2	Врбица	ливада	3	14 м ²	Мусини Усни Афет, с.Слатина
Прељубиште	349	19/3	Врбица	нива	4	18 м ²	Јакупи Муса Миљазим, с.Отушиште Јакупи Муса Имер, с.Отушиште
Прељубиште	251	160/2	Теаречки пат	нива	4	16 м ²	Република Македонија – корисник АД Борец
Прељубиште	85	147/2	Врбица	нива	4	14 м ²	Идриз Реџеп Џемали, с.Џепчиште Саит Реџеп Невзат, с.Џепчиште
Прељубиште	251	211/2	Лозја	нива	5	14 м ²	Република Македонија - кор. АД Борец
Прељубиште	148	239/2	Долга Мара	нива	4	14 м ²	Мејтари Салаов Меџит, Тетово

Подбреѓе	180	26/41	Макарија	нива	4	54 м ²	Република Македонија - кор. АД Борец
Подбреѓе	353	23/42	Макарија	нива	4	47 м ²	Република Македонија - кор. Силмак ДООЕЛ
Подбреѓе	276	301/2	Црквиште	нива	5	14 м ²	Република Македонија - кор. Кочовски Лазов Драго
Подбреѓе	88	427/2	Црквиште	нива	4	20 м ²	Мамути Рецепов Мамут, с.Пршовце
Подбреѓе	303	56/4	Дзуки	нива	4	34 м ²	Димовски Јован, с.Јегуновце
Подбреѓе	175	56/5	Дзуки	нива	4	8 м ²	Вучковски Томислав, с.Јегуновце
Кучевиште	2153	6217/1	Пирков рид	нива	5	16 м ²	Ливриниќ Среќко, Зефир Мусиќ 14, Скопје
Кучевиште	154	6188/2	Пирков рид	нива	6	19 м ²	Република Македонија - Собрание на Скопје
Кучевиште	462	5965/2	Бара	нива	5	61 м ²	Република Македонија - корисник ПОС Скопско поле
Кучевиште	462	5975/2	Езеро	нива	5	61 м ²	Република Македонија - корисник ПОС Скопско поле
Глуво Бразда	757	3146/2	Поројница	нива	5	14 м ²	Република Македонија
Глуво Бразда	97	3389/4	Под Црква	нива	5	14 м ²	Пејковски Љубомир С.Бразда
Глуво Бразда	1154	3385/2	Главчица	нива	5	15 м ²	Рајчевски Милутин Тони, с.Глуво Рајчевски милутин Горан, с.Глуво

Глуво Бразда	1215	3366/2	Главичица	нива	6	17 м ²	Терзиевски Русе Ало, Парт. Одр. 78/2-3, Скопје Терзиевски русе Војче, Одр. 78/2-3, Скопје
Глуво Бразда	1423	3353/5	Главичица	нива	6	18 м ²	Трајковска Лидјана, П.Делјан 11, Скопје
Глуво Бразда	1424	3353/6	Главичица	нива	6	9 м ²	Божиновска Ник. Перка, Владимир Комаров 12, Скопје
Глуво Бразда	154	3348/2	Главичица	нива	5	21 м ²	Урумов Живко, Топо Караца 13, Скопје
Глуво Бразда	1275	3319/2	Главичица	нива	4	13 м ²	Стоилковиќ Алекс. Марица, Скупи 15, Скопје
Глуво Бразда	1282	3311/2	Кремењача	нива	5	17 м ²	Симоновски Горѓе Љубе, с.Бразда Симоновски Миле, Никола Малепевски, Скопје Симоновски Горѓе Стојко, бул. Мак.Кос.Бриг . 20, Скопје Симоновски Тони, с.Бразда
Глуво Бразда	1069	3283/3	Кремењача	нива	5	14 м ²	Јовчевски Јован Цветко, Л.Геров 9/3, Скопје
Глуво Бразда	2320	3252/3	Шабарница	нива	5	35 м ²	Дема Елмаз, Дижонска 7, Скопје
Глуво Бразда	1098	3255/4	Шабарница	нива	5	6 м ²	Република Македонија - кор.Пејковски Стојко
Глуво Бразда	1264	3349/2	Главичица	нива	5	6 м ²	Рајчевски С.Слободан, Људевит Гај 4, Скопје
Глуво Бразда	1650	3255/5	Шабарница	нива	5	3 м ²	Република Македонија корисник. Пршевска Гурѓица
ВКУПНО:						3083 м²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5988/1
22 октомври 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република,
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3350.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за образование и наука бр.07-2442/3 од 27.09.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 51-5552/1
22 октомври 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3351.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа бр.07-2441/2 од 27.09.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 51-5553/1
22 октомври 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3352.

Врз основа на член 172-а став 3 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.80/1993, 3/1994, 71/1996, 32/1997, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010, 156/2010, 24/2011 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.10.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ И УДЕЛИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА (ВТОРА АУКЦИЈА СО НАМАЛУВАЊЕ НА ПОЧЕТНАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ПО АКЦИЈА/УДЕЛ)**

1. Со оваа Одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите и уделите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (втора аукција со намалување на почетната продажна цена по акција/удел) број 02-5076/1 од 16.09.2011 година, донесена од Управниот одбор на Фондот, на седницата, одржана на 16.09.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-5105/1
12 октомври 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

3353.

Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005, 117/2008 и 17/2011) и член 44 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25.10.2011 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА
ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2011 ГОДИНА**

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2011), во точката 1 табелата се заменува со нова табела која гласи:

Програма/ Потпрограма	Став ка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 5			ВКУПНО:	195.686.000
Потпрограма 50	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	777.000
Потпрограма 50	464	Разни трансфери	Стипендии за поддршка на талентирани ученици, Партиципација за сместување и исхрана на ученици во ученички домови	204.409.000
Потпрограма 50	482	Капитални расходи	Други градежни објекти	500.000
Потпрограма ТИ	482	РЕКОНСТРУКЦИЈ А	НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ	3.807.000
		Кавадарци	ДУД “Крсте П. Мисирков” – реконструкција на санитарни јазли	620.000
		Велес	УД “Лазар Лазаревски” – замена на дотраени прозори	1.180.000
		Скопје	УД “Д-р Панче Караџов”	407.000
		Струга	УД “Браќа Миладиновци” - реконструкција на санитарни јазли	300.000
		Гостивар	ДСД “Бранко Станоевиќ” - реконструкција на санитарни јазли	650.000
		Штип	ЦССНО “Искра” – Реконструкција на таван во занимална и библиотека	300.000
		Македонски Брод	УД “Св. Наум Охридски” – варосување на домот	50.000
		Крива Паланка	ОУД “Боро Менков” - реконструкција на санитарни јазли	300.000
СЕВКУПНО Програма 5 и Потпрограма ТИ:				209.493.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6366/1
25 октомври 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

3354.

Врз основа на член 71 став (5) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/09, 24/11 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗА ИЗВОЗ НА ТЕХНИЧКО ОГРЕВНО ДРВО И ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗА ИЗВОЗ НА ТЕХНИЧКО ОГРЕВНО ДРВО И ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на решение за одобрување за извоз на техничко огревно дрво и целулозно дрво односно недонесување на решение за одбивање на барањето за одобрување за извоз на техничко огревно дрво и целулозно дрво во рокот утврден во член 71 став (3) од Законот за шумите.

Член 2

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на решение за одобрување за извоз на техничко огревно дрво и целулозно дрво односно недонесување на решение за одбивање на барањето за одобрување за извоз на техничко огревно дрво и целулозно дрво“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно име на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-10190/1
27октомври 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради неиздавање на решение за одобрување за извоз на техничко
огревно дрво и целулозно дрво односно недонесување на решение за
одбивање на барањето за одобрување за извоз на техничко огревно дрво
и целулозно дрво

Од _____

(назив на правното лице/име и презиме на физичко лице)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по барањето за издавање на решение за одобрување за извоз на техничко огревно дрво и целулозно дрво утврдено согласно член 71 став (7) од Законот за шумите поднесено под број _____ од _____ до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, чија копија ви ја доставувам во прилог.

Датум и место на поднесување _____

Барател _____

3355.

Врз основа на член 33 став (9) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за упис во регистарот на откупувачи односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на откупувачи во рокот утврден во член 33 став (7) од Законот за земјоделство и рурален развој.

Член 2

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение за упис во регистарот на откупувачи односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на откупувачи“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно име на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-10191/1
27октомври 2011 година
Скопје

Министер
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради недонесување на решение за упис во регистарот на откупувачи
односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во
регистарот на откупувачи

Од _____

(назив на правното лице/име и презиме на физичко лице)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 33 став (11) од Законот за земјоделство и
рурален развој министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да
постапи по барањето за упис во регистарот на откупувачи поднесено под број
_____ од _____ до Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство чија копија ви ја доставувам во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател

3356.

Врз основа на член 5 став (6) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА СНАБДУВАЧИ НА СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ И ВО РЕГИСТАРОТ НА СНАБДУВАЧИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА СНАБДУВАЧИ НА СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ И ВО РЕГИСТАРОТ НА СНАБДУВАЧИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за упис во регистарот на снабдувачи со семенски материјал и во регистарот на снабдувачи со саден материјал односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на снабдувачи со семенски материјал и во регистарот на снабдувачи со саден материјал во рокот утврден во член 5 став (4) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија.

Член 2

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение за упис во регистарот на снабдувачи со семенски материјал и во регистарот на снабдувачи со саден материјал односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на снабдувачи со семенски материјал и во регистарот на снабдувачи со саден материјал“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно име на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија,,.

Бр. 03-10192/1

27 октомври 2011 година

Скопје

Министер,

Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради недонесување на решение за упис во регистарот на снабдувачи со семенски материјал и во регистарот на снабдувачи со саден материјал односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на снабдувачи со семенски материјал и во регистарот на снабдувачи со саден материјал

Од _____

(назив на правното лице/име и презиме на физичко лице)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 5 став (8) од Законот за вршење на земјоделска дејност министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по барањето за упис во регистарот на снабдувачи со семенски материјал и во регистарот на снабдувачи со саден материјал поднесено под број _____ од _____ до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство чија копија ви ја доставувам во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател

3357.

Врз основа на член 63 став (5) од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија, бр. 7/08, 67/10, 47/11 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА АКВАКУЛТУРА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА АКВАКУЛТУРА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за аквакултура односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за аквакултура во рокот утврден во член 63 став (3) од Законот за рибарство и аквакултура.

Член 2

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на дозвола за аквакултура односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за аквакултура“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно име на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-10193/1
27 октомври 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради неиздавање на дозвола за аквакултура односно недонесување
на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за
аквакултура

Од _____

(назив на правното лице/име и презиме на физичко лице)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам, согласно рокот утврден во член 63 став (7) од Законот за рибарство и аквакултура, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по барањето за издавање на дозвола за аквакултура поднесено под број _____ од _____ до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, чија копија ви ја доставувам во прилог.

Датум и место на поднесување _____

Барател _____.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

3358.

Врз основа на член 158-с точка 1) а во врска со член 146 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ

Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишува потребната документација за добивање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст: Агенцијата), согласно Законот за супервизија на осигурување.

Потребна документација за добивање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи

Член 2

(1) За издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи до Агенцијата се доставува барање за добивање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на соодветен пропишан образец даден во Прилог 1 од овој правилник.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член, барателот (односно негов овластен полномошник) ја доставува следната документација:

1. Предлог на Статут кој треба да ги содржи најмалку следните податоци:

- фирма и седиште на осигурително брокерското друштво (во понатамошниот текст: друштво);
- висина на почетниот акционерски капитал;
- номинален износ на акциите, број на акциите од секој род и класа, права, обврски, ограничувања и погодности кои произлегуваат од акциите;
- начин на стекнување и престанок на правата на акционерите на друштвото;
- постапка за свикнување и одржување на собрание на акционери;
- вид, состав, број, начин и услови за избор, мандат, права, должности, одговорности и начин на работење на органите на управување на друштвото;
- начин на управување со друштвото и застапување на друштвото од страна на членовите на управниот одбор;
- број, мандат, права, одговорности и услови за именување на лицата со посебни права и одговорности во друштвото;
- начин на решавање на споровите меѓу акционери на друштвото;
- начин на решавање на судир на интереси и заштита на доверливоста на податоците на друштвото;
- форма и начин на објавување податоци од страна на друштвото;
- услови и случаи на престанување со работа на друштвото и
- други податоци согласно закон.

2. План за работа на друштвото кој треба да ги содржи најмалку следните податоци:

- основи на деловната политика на друштвото со образложение, односно анализа на причините за основање на друштвото, деловните цели, осврт на пазарот на кој ќе учествува друштвото, структура на клиентите на друштвото и други податоци;

- планиран обем на трошоци за основање, организациски трошоци и трошоци за развој;

- елаборат со проекција за очекувани деловни резултати за најмалку тригодишен период, пред сè во врска со очекуваниот приход од провизии, очекуваните трошоци, очекуваната добивка и др., и план на акционерите за идниот развој на друштвото од аспект на порастот на сопствените средства за следните три години. Елаборатот треба да содржи: (1) детален Биланс на состојба, Биланс на успех и Извештај за паричните текови, со коментар за секоја позиција и основните претпоставки врз кои се темели проекцијата, (2) движење на финансиските показатели, како што се показателите за ликвидноста, профитабилноста итн.;

- опис на системите за управување и внатрешна контрола;

- седиште на друштвото, како и евентуалниот број и локација на филијалите, експозитури и други делови, како и рокот кога друштвото има намера да ги отвори;

- организациска структура на друштвото, со посебен опис на делокругот на работа и одговорностите на лицата со посебни права и одговорности на секој организациски дел, меѓусебните односи и односите со органите на надзор и управување на друштвото, како и опис на потребниот број вработени и нивната квалификациска структура;

3. Доказ дека се уплатени парични средства на име акционерски капитал на друштвото, на засебна привремена сметка кај носител на платен промет, односно на девизна сметка кај Народна банка на РМ (за основач странско правно, односно физичко лице);

4. Список на акционери на друштвото, со наведување на име, презиме и адреса на физичките лица - основачи, односно назив и седиште на правните лица - основачи, како и податоци за вкупниот номинален износ на поседувани акции и процент на учество во акционерскиот капитал на друштвото;

5. Доколку основачот на друштвото е правно лице:

- Одлука за основање, односно учество во друштвото, донесена од страна на надлежен орган на правното лице-основач;

- извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: (1) Изјава на надлежен орган на правното лице-основач за потеклото на средствата што се вложуваат на име акционерски капитал на друштвото, како и (2) соодветен доказ за изворот на средствата кои лицето ги вложува во друштвото (ревизорски извештај на правното лице, годишна сметка или друг соодветен доказ);

- потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки од страна на правното лице-основач и потврда од надлежна институција за неоптовареност на имотот со обврски кон државата и кон други правни и физички лица;

- доказ дека на правното лице-основач не му е изречена споредна казна забрана за добивање дозвола за вршење работи на осигурување, застапување во осигурување или осигурително брокерски работи, забрана за основање на нови правни лица – одземање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето или осигурително брокерски работи, односно привремена или трајна забрана за вршење дејност од областа на осигурувањето, и тоа: (1) Потврда од Централен регистар, како и (2) Изјава на надлежен орган на правното лице-основач дека на правното лице - основач не му е изречена споредна казна забрана за добивање дозвола за вршење работи на осигурување, застапување во осигурување или осигурително брокерски работи, забрана за основање на нови правни лица – одземање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето или осигурително брокерски работи, односно привремена или трајна забрана за вршење дејност од областа на осигурувањето;

- доказ дека против правното лице - основач не е поведена стечајна постапка или постапка на ликвидација, и тоа: (1) Потврда од Централен регистар и (2) Изјава на надлежен орган на правното лице-основач дека против правното лице-основач не е покрената стечајна постапка;

- доказ дека правното лице не работи и нема да работи спротивно на одредбите од Законот за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам, и тоа: Изјава на надлежен орган на правното лице - основач дека правното лице не работи и нема да работи спротивно на одредбите од Законот за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам;

- доказ за непостоење на капитална или управувачка поврзаност со друштва за осигурување, друштва за застапување во осигурување или други осигурително брокерски друштва, и тоа: (1) Изјава на надлежен орган на правното лице - основач за сите лица кои се поврзани во согласност со Законот за супервизија на осигурување (капитално, управувачки, роднински) со правното лице - основач со докази за начинот на поврзаност, (2) Изјава дека правното лице - основач не е поврзано лице со друштва за осигурување, друштва за застапување или други осигурително брокерски друштва, (3) Извод од Централен депозитар за хартии од вредност, односно Централен регистар за тоа кои се иматели на акции, односно удели во правното лице - основач, како и за други лица кои во правното лице - основач поседуваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите, (4) Извод од Централен депозитар за хартии од вредност, Централен регистар, односно друг јавен бележник за капитални учества на правното лице - основач во други правни лица (каде правното лице - основач поседува, директно или индиректно, повеќе од 10 % од акциите, односно уделите);

- Акт за основање на правното лице - основач;

- Статут на правното лице - основач;

- Список на членови на органот на управување во правното лице - основач (Извод од Централен регистар или друг соодветен јавен регистар);

- Извод од регистарот во кој е регистрирано правното лице - основач;

- Ревизорски извештај за последните две деловни години за правното лице - основач, односно Годишна сметка за последните две деловни години доколку правното лице - основач нема обврска за ревизија на финансиски извештаи. Правните лица кои се основани и работат помалку од две години, се должни да обезбедат ревизорски извештаи за последните две деловни години за своите акционери - правни лица, односно да ја достават соодветната документација од точка б) од овој став за своите акционери - физички лица кои имаат учество во капиталот на правното лице - основач над 10%. Ревизорскиот извештај кој се доставува за странско правно лице - основач треба да биде изготвен од реномирана меѓународна ревизорска куќа. За домашно правно лице - основач или за акционер на правното лице - основач се доставува ревизорски извештај доколку согласно Законот за трговски друштва е обврзано да изработи ревизорски извештај;

- други докази за оцена на бонитетот, правната и финансиската состојба на правното лице - основач.

6. Доколку основачот на друштвото е физичко лице:

- лична карта или пасош на увид (за странско физичко лице)

- извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: (1) Изјава на физичкото лице - основач за потеклото на средствата што се вложуваат на име акционерски капитал на друштвото, како и (2) соодветен доказ за изворот на средствата кои лицето ги вложува во друштвото (решение за наследство, потврда од банка или друга финансиска институција за висината и датумот на вложените средства, документ за висината на платата и приходите остварени по други основи и друг соодветен доказ);

- Потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки од страна на физичкото лице - основач и потврда од надлежна институција за неоптовареност на неговиот имот со обврски кон државата и кон други правни и физички лица;

- Уверение за неосудуваност на физичкото лице - основач (односно неизречена казна затвор за кривично дело против јавните финансии, против платниот промет и стопанството, против службената должност или против правниот сообраќај), издадено од надлежен судски орган;

- Уверение за неизречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност на физичкото лице - основач издадено од надлежен судски орган;

- Изјава на физичкото лице - основач дека не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување или друго правно лице над кое е отворена стечајна постапка;

- Изјава на физичкото лице - основач дека во последните три години не било член на орган на управување, надзорен орган или лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување или друго правно лице над кое е отворена стечајна постапка;

- доказ за непостоење на капитална или управувачка поврзаност со друштва за осигурување, друштва за застапување или други осигурително брокерски друштва, и тоа: (1) Изјава на физичкото лице - основач за сите лица кои се поврзани (капитално, управувачки, роднински) со физичкото лице - основач, со докази за начинот на поврзаност, (2) Изјава дека физичкото лице - основач не е поврзано лице со друштва за осигурување, други друштва за застапување или осигурително брокерски друштва, (3) Извод од Централен депозитар за хартии од вредност, Централен регистар, односно друг јавен бележник, за капитални учества на физичкото лице - основач во правни лица (каде физичкото лице - основач поседува, директно или индиректно, повеќе од 10 % од акциите, односно уделите);

- доказ дека физичкото лице - основач не работи и нема да работи спротивно на одредбите од Законот за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам, и тоа: Изјава на надлежен орган на правното лице - основач дека правното лице не работи и нема да работи спротивно на одредбите од Законот за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам.

7. Основи на деловната политика на друштвото со образложение, односно анализа на причините за основање на друштвото, деловните цели на друштвото, осврт на пазарот на кој ќе учествува друштвото, структура на клиентите на друштвото и други податоци;

8. Тарифа за извршени услуги на друштвото;

9. Документација врз основа на која може да се констатира дека друштвото е кадровски, технички и организационо оспособено за вршење на работите предвидени со статутот на друштвото, со податоци за информатичкиот систем и техничката опременост на друштвото;

10. Предоговор или договор за осигурување од одговорност склучен со овластено друштво за осигурување во Република Македонија;

11. Програма за имплементација на мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам заедно со Мислење од Управата за спречување перење пари по однос на Програмата;

12. Податоци за лиценцираните осигурителни брокери кои ќе бидат вработени во друштвото;

13. Изјава на основачите на друштвото дека лиценцираните брокери ќе бидат вработени во друштвото по уписот на друштвото во Централниот регистар на Република Македонија и

14. Доказ за платен надоместок за издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи, согласно Тарифникот на Агенцијата.

(3) Под соодветна организациона оспособеност на друштвото во смисла на став (2) точка 9) од овој правилник се подразбира воспоставување на таква организација на друштвото која овозможува успешно вршење на неговата дејност во обем утврден во актот за основање, што се докажува со донесени акти за внатрешна организација и систематизација на работни места, одлука за организирање на работни единици, правилници за работа на внатрешната ревизија и сл.

(4) Под соодветна техничка оспособеност на друштвото во смисла на став (2) точка 9) од овој правилник се подразбира:

1) деловен простор за вршење на осигурително брокерски работи кој ги задоволува потребните стандарди во однос на планираниот број на вработени;

2) Проект за имплементација на соодветна информатичка опрема и софтверско решение за вршење на осигурително брокерски работи, кое по обем и технички карактеристики одговара на бројот на вработени и планираниот обем на работење на друштвото.

(5) Под соодветна кадровска оспособеност на друштвото во смисла на став (2) точка 9) од овој правилник се подразбира предвидена квалификациона структура на вработени со потребен работен стаж и искуство за секое конкретно работно место, како и планирана динамика за пополнување за работни места која треба да ја следи динамиката на зголемување на обемот на работење и ширење на организационата мрежа на друштвото. Потребно е да се наведе бројот на вработени по одделни организациски делови, податоци за образованието на лицата кои ќе бидат вклучени во вршењето финансиски активности и план за обука во наредните три години. Доколку е потребно се доставува и план за достигнување на планираниот број вработени.

(6) Проектот за имплементација на информатичкиот систем треба да содржи детален опис на предвидената хардверска и софтверска инфраструктура, спецификација на опремата и функционалностите на апликацијата, план за имплементација со дефинирани чекори и рокови, опис на сигурносните мерки кои ќе бидат имплементирани и начинот на кој ќе се обезбеди континуитет на сервисите. Проектот треба да ги земе предвид општоприфатените стандарди за сигурност на информатичкиот систем и за обезбедување континуитет во работењето, доколку не е поинаку пропишано од Агенцијата. Доколку е предвидено функционирањето на информатичкиот систем да зависи од надворешни добавувачи (друштво за помошни услуги), осигурително брокерското друштво мора да инкорпорира соодветна документација добиена од страна на добавувачот во самиот проектен план со која јасно ќе се дефинира обемот и квалитетот на услугата, сигурносните мерки, како и карактеристиките на испораката.

(7) Документацијата за техничката опременост треба да содржи податоци за деловниот простор каде што ќе работи друштвото (сопствен, изнајмен, локација, површина и динамика на неговото опремување за пуштање во употреба) и за техничката опрема којашто ќе ја користи.

(8) Дополнителната документација што може Агенцијата да ја бара, согласно Законот за супервизија на осигурување, заради одлучување по барањето за издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи може да се однесува особено, но не исклучиво на следните документи, податоци и информации:

- извод за состојбата на сметките во банки за одреден период, кој се однесува на лицата кои имаат намера да основаат осигурително брокерско друштво;
- податоци за правниот статус, финансиската состојба и сопственичката структура на лицата кои имаат намера да основаат осигурително брокерско друштво;
- други податоци за оценка на бонитетот на основачите.

Прецизирање на формата на доставување на документацијата

Член 3

(1) Кон барањето за издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи од член 1 став (1) точка 1) од овој правилник, се доставуваат податоци за овластено лице за контакт со Агенцијата (име и презиме, телефонски број, број на телефакс, адреса на електронска пошта).

(2) Сите потврди, изјави и прашалници кои се дел од документацијата која се доставува кон барањето за издавање дозвола од член 1 став (1) точка 1) од овој правилник треба да бидат потпишани од овластено лице или соодветен надлежен орган. Истите треба да бидат во оригинал или копија заверена кај овластено лице (нотар). Доколку документот што треба да се достави е на друг јазик, заедно со оригиналот се доставува и превод на македонски јазик, преведен од овластен судски преведувач и заверен кај нотар.

(3) Сите потврди, изјави и прашалници, кои се дел од документацијата која се доставува кон барањето за издавање дозвола од член 1 став (1) точка 1) од овој правилник, не смеат да бидат постари од шест месеци пред денот на поднесување на барањето за издавање дозвола.

(4) Доколку законодавството на земјата од која доаѓа странското лице кое има намера да основа осигурително брокерско друштво поинаку ја регулира материјата во врска со документацијата која се доставува кон барањето за издавање дозвола од член 1 став (1) точка 1) од овој правилник, треба да се приложи соодветен документ, или правно мислење од адвокат, со кој ќе може да се потврди разликата во регулативата, односно ќе се посочи друг релевантен документ со кој би се потврдilo исполнувањето на предвидената законска обврска.

(5) Агенцијата разгледува барање за издавање дозвола од точка 1 од овој правилник со комплетна документација. Под комплетна документација се подразбира документацијата пропишана со овој правилник, документацијата која дополнително е побарана од Агенцијата, како и соодветните документи, податоци и информации, кои треба да се добијат од надлежни домашни и странски институции во земјата и во странство, за одлучување по барањето.

Одлучување по барањето за добивање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи

Член 4

(1) При одлучувањето по барањето од член 2 став (1) од овој правилник, Агенцијата оценува дали се исполнети условите предвидени во Законот за супервизија на осигурување.

(2) Врз основа на оцената од став (1) на овој член, Агенцијата донесува решение за издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи или за одбивање на барањето, во рок од 60 дена од денот на поднесување на барањето со комплетна документација согласно овој правилник.

Завршни одредби

Член 5


Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-3626/3
20 октомври 2011 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

ОБРАЗЕЦ 1

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ



**БАРАЊЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ**

1.	Предложено име на осигурително брокерското друштво	
2.	Предложено седиште на осигурително брокерското друштво (улица и број, град)	
3.	Предложен почетен акционерски капитал на осигурително брокерското друштво	
4.	Име и презиме, односно назив на лицата кои имаат намера да го основаат осигурително брокерското друштво	
6.	Овластено лице за контакт со Агенцијата	
6.1.	Телефон и факс на овластеното лице	
6.2.	Адреса на електронска пошта на овластеното лице	
6.3.	Адреса и број на лична карта, односно пасош (за странско лице), на овластеното лице	

Јас/Ние _____
(име и презиме на физичките лица основачи, односно име и презиме на овластено лице на правното лице - основач) изјавувам/е, под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека:

- 1) податоците и информациите што ги содржи ова барање, како и целата документација која ја доставувам/е кон барањето за издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.
- 2) во случај на промена на податоците содржани во ова барање, како и во документацијата доставена во прилог кон ова барање, во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Агенцијата.
- 3) ќе обезбедам почитување на донесените законски и подзаконски акти и супервизорските стандарди од страна на Агенцијата, спроведување на мерките изречени од страна на Агенцијата и ќе ги доставам сите податоци и информации побарани од страна на Агенцијата за вршење ефикасна супервизија.

Согласен/сни сум/сме податоците наведени во ова барање да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани и објавувани за потребите на Агенцијата.

Во Скопје на _____ година
Потпис на барателот _____

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

3359.

Врз основа на член 54 став 1 точка 8, а во врска со член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2011, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011 и 99/2011), во член 2 во делот од табелата што се однесува на биохемиските анализи се врши измена на референтни цени на следните услуги :

Шифра	НАЗИВ НА УСЛУГА	РЕФЕРЕНТНА ЦЕНА
БА2	ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС:	205
БА2/1	Седиментација на еритроцити	65
БА4	ГЛУЦИДЕН СТАТУС:	560
БА4/1	Глукоза во серум	60
БА4/3	Гликозилиран хемоглобин (НЬА1С)	350
БА5	ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ:	680
БА5/1	Уреа во серум	65
БА5/2	Уреа во урина	60
БА5/3	Креатинин во серум	65
БА5/4	Креатинин во урина	60
БА5/5	Мочна киселина во серум	70
БА5/7	Вкупен билирубин	70
БА5/8	Директен билирубин	70
БА5/9	Индириктен билирубин	70
БА6	ПРОТЕИНСКИ СТАТУС:	380
БА6/1	Вкупни протеини	70
БА6/2	Албумини	70
БА6/3	Глобулини	70
БА6/4	Фибриноген	100
БА7	ЕНЗИМСКИ СТАТУС:	2,445
БА7/1	Алкална фосфатаза (АР)	85
БА7/2	Кисела фосфатаза	85
БА7/12	Лактат дехидрогеназа (LDH)	95
БА8	ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС - серум:	1,250
БА8/1	Натриум	100
БА8/2	Калиум	100
БА8/3	Калциум	100
БА8/4	Јонизиран калциум	100
БА8/5	Магнезиум	70
БА8/6	Хлориди	70
БА8/7	Неоргански фосфати	70
БА8/8	Железо	70
БА8/9	ТНВС	85

БА8/10	UIBC	85
БА10	ЛИПИДЕН СТАТУС:	1,310
БА10/1	Вкупни липиди	90
БА10/2	Триглицериди	90
БА10/3	Вкупен холестерол	90
БА10/4	Холестерол естер	90
БА10/5	ХДЛ холестерол	120
БА10/6	ЛДЛ холестерол	120
БА11	ХОРМОНАЛЕН СТАТУС:	8,080
БА11/4	Метанефрин	500
БА11/5	5-НИАА (5-хидрокси индол оцетна киселина)	500
БА11/6	FSH (Фоликуло стимулирачки хормон)	500
БА11/7	LH (Лутенизирачки хормон)	500
БА11/8	E2 (естрогени)	500
БА11/9	PRL (пролактин)	500
БА11/10	PGN (прогестерон)	500
БА11/11	AND (андростендион)	500
БА11/12	DHEA (дихидроепиандростендион)	500
БА11/13	TST (тестостерон)	500
БА11/14	CORT (кортизол)	500
БА11/15	17-OH PROG (17-хидрокси прогестерон)	500
БА11/16	TSH (тиреостимулирачки хормон)	500
БА11/17	FT4 (тироксин)	500
БА11/18	INSULIN (инсулин)	500
БА14	СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ:	1,300
БА14/6	ACE	220
БА21	БУБРЕЖНИ МАРКЕРИ:	4,850
БА21/7	IgG-урина	200

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 01.11.2011 година

Број: 02-15600/
10 октомври 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Јован Грновски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

3360.

Врз основа на член 10 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07), постапувајќи во постапката поведена по службена должност против Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија, застапувана од Р.Н., Агенцијата за привремено вработување Партнер, застапувана од Р.Н., Агенцијата за привремено вработување Некст Левел, застапувана од С.З., Агенцијата за привремено вработување Вработување Лизинг, застапувана од Д.В., Агенцијата за привремено вработување ЕСЛ застапувана од Г.П., Агенцијата за привремено вработување Тренквалдер застапувана од Д.А., Агенцијата за привремено вработување Танекс-М застапувана од Т.С., Агенцијата за привремено вработување ДЕКРА вработување ДООЕЛ застапувана од И.Ч., сите од Скопје и Агенцијата за привремено вработување Аксиос Вардар од Гостивар застапувана од Е.Ј. заради утврдување на постоење на забранет договор и/или договорена практика чија цел е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на услуги на посредување при вработување на територијата на Република Македонија, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 28.06.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека

Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија, со седиште на ул. „Прашка“ бр. 23, Агенцијата за привремено вработување Партнер, со седиште на кеј „Димитар Влахов“ бб, Агенцијата за привремено вработување Некст Левел, со седиште на ул. „Водњанска“ 44, влез 1 спрат 1, Агенцијата за привремено вработување Вработување Лизинг, со седиште на ул. „Васил Горгов“ 24/2-5, Агенцијата за привремено вработување ЕСЛ, со седиште на ул. „Доситеј Обрадовиќ“ 1/8, Агенцијата за привремено вработување Тренквалдер, со седиште на ул. „29 ноември“ 62/1-1, Агенцијата за привремено вработување ДЕКРА вработување ДООЕЛ, со седиште на ул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ 42, сите од Скопје и Агенцијата за привремено вработување Аксиос Вардар, со седиште на ул. „Светозар Пепоски“ 53/11, Гостивар, склучиле забранет договор и/или договорена практика чија цел е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на услуги на посредување при вработување на територијата на Република Македонија на начин што на состанок на Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија заеднички препорачале минимален износ од 7% на надоместокот кој агенциите-членки на Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија требало да го наплатуваат од работодавачот - корисник за обезбедената услуга на посредување при вработување (провизија), со што индиректно ги фиксирале продажните цени на услугите кои ги обезбедуваат агенциите за привремено вработување-членки на Националната федерација на агенциите за привремено вработување на Македонија и на тој начин сториле повреда од член 7 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Времетраење на повредата од точка 1:

Националната федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија, АПВ Партнер, АПВ Некст Левел, АПВ Вработување Лизинг, АПВ ЕСЛ, АПВ Тренквалдер, сите од Скопје и АПВ Аксиос Вардар, од Гостивар ја сториле повредата од точка 1) во

периодот од 31.3.2008 година (како датум на одржување на состанокот на Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија) до 10.9.2009 година (како датум кога Собранието на Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања усвоило нов Етички Кодекс на агенциите за привремени вработувања во Република Македонија од чиј член 10 е избришана препораката за минимален износ на провизија, па истата веќе не постои во односите помеѓу членките на Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија).

АПВ ДЕКРА вработување ДООЕЛ ја сторило повредата од точка 1) во периодот од 31.3.2008 година (како датум на одржување на состанокот на Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија) до 5.3.2009 година (како датум кога со Одлука на Федерацијата бр. 0302-10/1 од 5.3.2009 година, АПВ Декра е исклучена од членство во Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија).

3. СЕ ЗАПИРА постапката поведена по службена должност против Агенцијата за привремено вработување Танекс-М, со седиште на ул. „Кузман Јосифовски Питу“, ТЦ. Скопјанка, подземен премин, лок. 2, Скопје со Заклучокот бр. 08-5 од 11.03.2010 година бидејќи Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди дека истата не ја сторило повредата од точка 1) од диспозитивот на ова решение.

Уп бр. 08-5
28 јуни 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3361.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од претпријатието Волксваген АГ, преку полномошник Адвокатско Друштво Кнезовиќ & Соработници, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на ден 3.8.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу претпријатијата Волксваген АГ (Volkswagen), со седиште на Берлинер Ринг 2, 38440 Волфсбург, Германија и МАН СЕ (MAN SE), со седиште на Унгерерстр. 69, 80805 Минхен, Германија, по основ на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30 000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 1000000000-63095, уплатна сметка 84017903161, приходна шифра и програма 72231300 и при подигнување на решението да достави доказ за извршена уплата на административните такси.

Бр. 08-66
3 август 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3362.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Волонг Холдинг Груп Цо. Лтд., Народна Република Кина (Wolong Holding Group Co. Ltd., China) од една страна и АТБ Аустрија Антрибстехник Акциенгезелшафт, Австрија (ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft, Austria) од друга страна, а поднесено од Волонг Холдинг Груп Цо. Лтд., Народна Република Кина, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 28.9.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Волонг Холдинг Груп Цо. Лтд. (Wolong Holding Group Co. Ltd.) со седиште на ул. 1801 Вест Ремин Роуд, Шангју 312300, Зејанг, Народна Република Кина и АТБ Аустрија Антрибстехник Акциенгезелшафт, Австрија (ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft, Austria), со седиште на ул. Вехтергасе 1 / Топ 12, Виена, Австрија по основ на купување на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 денари и за решението во износ од 30.000,00 денари, по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

УП бр. 08-68
28 септември 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3363.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу АГРАНА Бетеилингунгс-Акциенгезелшафт (AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft) од една страна и РВА Рајфајзен Варе Австрија Акциенгезелшафт (RWA Raiffeisen Ware Austria) од друга страна, а поднесено заеднички од АГРАНА Бетеилингунгс-Акциенгезелшафт и РВА Рајфајзен Варе Австрија Акциенгезелшафт, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 06.10.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу АГРАНА Бетеилингунгс - Акциенгезелшафт (AGRANA Beteiligungs - Aktiengesellschaft) со седиште на Донау-Сити-Штрасе 9, А-1220, Виена, Австрија (Donau-City-Straße 9, A-1220, Wien, Austria) и РВА Рајфајзен Варе Австрија Акциенгезелшафт (RWA Raiffeisen Ware Austria) со седиште на Виенербергштрасе 3, А-1100 Виена, Австрија (Wienerbergstraße 3, A-1100 Wien, Austria) по основ на заедничко вложување, иако потпа-

ѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

УП бр. 08-71
6 октомври 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3364.

Врз основа на член 10 и 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07) и член 52 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/06, 150/10), а постапувајќи по пресудата на Управниот Суд на Република Македонија У-5 бр. 897/2010 од 22.3.2011 година, во постапката поведена по службена должност против Авто Мото Сојуз на Македонија застапуван од генерален секретар Д.М., Скопје, Сојуз на возачи на Македонија, застапуван од в.д. секретар С.Б. и Автосообраќаен училишен центар „Боро Петрушевски“ на град Скопје застапуван од директор И.Д. заради утврдување на постоење на забранет договор, одлука на здружение на претпријатија и/или договорена практика чија цел е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на услугата технички преглед на моторни и приклучни возила на територијата на Република Македонија, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на ден 12.9.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ**1. Се утврдува дека**

Авто Мото Сојуз на Македонија, Скопје ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 51, Скопје, Сојуз на возачи на Македонија, бул. „Св. Климент Охридски“ бр. 58-б, Скопје и Автосообраќаен училишен центар „Боро Петрушевски“ на град Скопје, бул. „Александар Македонски“ бр. 3/26-б Скопје, учествувале во забранет договор и/или договорена практика на начин што одлуките и ценовниците кои ги донеле и во кои се утврдени цените за технички преглед на моторни и приклучни возила претходно меѓусебно ги усогласиле со што директно ги фиксирале продажните цени за услугата технички преглед на моторни и приклучни возила на територијата на Република Македонија, а со цел спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на услугата - технички преглед на моторни и приклучни возила на територијата на Република Македонија, со што сториле повреда од член 7 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Времетраење на повредата од точка 1:

- Авто Мото Сојуз на Македонија, Скопје учествувал во повредата од точка 1) во периодот од 1.8.2005 година до 12.5.2009 година;

- Сојуз на возачи на Македонија, Скопје учествувал во повредата од точка 1) во периодот од 1.8.2005 година до 12.5.2009 година и

- Автообраќаен училишен центар „Боро Петрушевски“ на град Скопје, Скопје, учествувал во повредата од точка 1) во периодот од 1.8.2005 година до 2.12.2008 година.

Бр. 08-158/5
12 септември 2011 година
Скопје

Претседател,

Чедомир Краљевски, с.р.

3365.

Врз основа на член 10, член 15 и член 18 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија” бр.145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата во постапката за оцена на Одлуката за давање на поволни услови за инвестиции во Индустриската зона “Жабени,” за првите 20 хектари, донесена од страна на Советот на Општина Битола, на седницата одржана на 20.09.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Одлуката за давање на поволни услови за инвестиции во Индустриската зона “Жабени,” за првите 20 хектари бр.07-1934/3 од 30.09.2010 година донесена од страна на Советот на Општина Битола, со седиште на бул.“1-ви Мај,” бр.61, 7000 Битола, претставува незаконска државна помош, согласно член 4 став (1) точка 5) од Законот за контрола на државната помош.

2. Мерката – Ослободување од надоместок за уредување на градежното земјиште во висина од 100% за комплетно изграден објект, со обврска да започнат со работа, односно да го стават во функција објектот во рок од 18 месеци по склучениот договор за откуп на градежното земјиште, за инвеститорите кои ќе откупат градежно земјиште најдоцна до 31.03.2011 година, содржана во Одлуката за давање на поволни услови за инвестиции во Индустриската зона “Жабени,” за првите 20 хектари бр.07-1934/3 од 30.09.2010 година донесена од страна на Советот на Општина Битола, со седиште на бул.“1-ви Мај,” бр.61, 7000 Битола, претставува регионална помош како шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1) и точка 11) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на Република Македонија” бр. 81/03 и 118/09);

3. Мерката – Ослободување од надоместок за уредување на градежното земјиште во висина од 75% за комплетно изграден објект, со обврска да започнат со работа, односно да го стават во функција објектот во рок од 15 месеци по склучениот договор за откуп на градежното земјиште, за инвеститорите кои ќе откупат градежно земјиште најдоцна до 30.06.2011 година, содржана во Одлуката за давање на поволни услови за инвестиции во Индустриската зона “Жабени,” за првите 20 хектари бр.07-1934/3 од 30.09.2010 година донесена од страна на Советот на Општина Битола, со седиште на бул.“1-ви Мај,” бр.61, 7000 Битола, претставува регионална помош како шема на помош согласно член 4

став (1) точка 1) и точка 11) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на Република Македонија” бр. 81/03 и 118/09);

4. Мерката – Ослободување од надоместок за уредување на градежното земјиште во висина од 50% за комплетно изграден објект, со обврска да започнат со работа, односно да го стават во функција објектот во рок од 12 месеци по склучениот договор за откуп на градежното земјиште, за инвеститорите кои ќе откупат градежно земјиште најдоцна до 30.09.2011 година, содржана во Одлуката за давање на поволни услови за инвестиции во Индустриската зона “Жабени,” за првите 20 хектари бр.07-1934/3 од 30.09.2010 година донесена од страна на Советот на Општина Битола, со седиште на бул.“1-ви Мај,” бр.61, 7000 Битола, претставува регионална помош како шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1) и точка 11) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на Република Македонија” бр. 81/03 и 118/09);

5. Мерката – Ослободување од надоместок за уредување на градежното земјиште во висина од 25% за комплетно изграден објект, со обврска да започнат со работа, односно да го стават во функција објектот во рок од 12 месеци по склучениот договор за откуп на градежното земјиште, за инвеститорите кои ќе откупат градежно земјиште најдоцна до 31.12.2011 година, содржана во Одлуката за давање на поволни услови за инвестиции во Индустриската зона “Жабени,” за првите 20 хектари бр.07-1934/3 од 30.09.2010 година донесена од страна на Советот на Општина Битола, со седиште на бул.“1-ви Мај,” бр.61, 7000 Битола, претставува регионална помош како шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1) и точка 11) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на Република Македонија” бр. 81/03 и 118/09);

6. Мерката – Ослободување од надоместок за уредување на градежното земјиште во висина од 100% за инвеститори кои до крајот на 2012 година вработат над 300 нововработени лица, содржана во Одлуката за давање на поволни услови за инвестиции во Индустриската зона “Жабени,” за првите 20 хектари бр.07-1934/3 од 30.09.2010 година донесена од страна на Советот на Општина Битола, со седиште на бул.“1-ви Мај,” бр.61, 7000 Битола, претставува регионална помош како шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1) и точка 11) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на Република Македонија” бр. 81/03 и 118/09).

УП бр. 10-31
20 септември 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3366.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2010), а постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош согласно Програмата за инвестирање во животната средина за 2011 година и доделување на државна помош согласно Програмата за инвестирање во животната средина за 2010 година поднесено од Министерството за животна средина и просторно планирање на ден 12.04.2011 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 3.5.2011 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката содржана во Програмата за инвестирање во животната средина за 2011 година, и тоа во:

1.1 Член 4 точка 1 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2011 година под наслов Изработка на техничка документација и реализирање на проекти и активности за заштита, зачувување и подобрување на квалитетот на водите во износ од 23.000.000,00 денари не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

1.2. Член 4 точка 2 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2011 година под наслов Реализирање на проекти и активности за заштита на природата и биолошката разновидност во износ од 8.000.000,00 денари не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

1.3. Член 4 точка 3 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2011 година под наслов Реализирање на проекти и активности за подигање на јавната свест, едукација и обука во областа на животната средина во износ од 10.000.000,00 денари не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош .

1.4. Член 4 точка 4 од од Програмата за инвестирање во животната средина за 2011 година под наслов Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми, проекти и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина и природата во износ од 10.000.000,00 денари претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 1.4) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за животна средина и просторно планирање, при што доделувањето на истата е дозволено како помош за заштита на животна средина согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 15 и 17 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на РМ“ бр. 157/07), само во случаевите кога станува збор за финансирање на студии, програми, проекти и други слични активности за користење на обновливи извори на енергија.

1.5. Член 4 точка 5 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2011 година под наслов Поддршка на проекти и активности на невладините организации формирани заради заштита на животната средина во износ од 10.000.000,00 денари, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

1.6. Член 4 точка 6 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2011 година под наслов Кофинансирање на тековни проекти од областа на животна средина во износ од 15.000.000,00 денари, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

1.7. Член 4 точка 7 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2011 година под наслов Реализација на проекти и активности одобрени согласно Програмата за инвестирање за 2010 год во износ од 28.500.000,00 денари, е содржана во точка 2 од ова Решение.

1.8. Член 4 точка 8 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2011 година под наслов Трошоци за спроведување на програмата во износ од 18.000.000,00 денари, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

2. Мерката содржани во Програмата за инвестирање во животната средина за 2010 година, и тоа во:

2.1. Член 4 точка 1 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2010 година под наслов Реализирање на проекти и активности за расчистување на диви депонии во износ од 5.000.000,00 денари, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

2.2. Член 4 точка 2 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2010 година под наслов Изработка на Локални акциони планови за заштита на животната средина (ЈЕАП-и) во износ од 2.000.000,00 денари, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

2.3. Член 4 точка 3 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2010 година под наслов Изработка на техничка документација и реализирање на проекти и активности за заштита, зачувување и подобрување на квалитетот на водите во износ од 15.000.000,00 денари, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

2.4. Член 4 точка 4 од од Програмата за инвестирање во животната средина за 2010 година под наслов Реализирање на проекти и активности за заштита на природата и биолошката разновидност во износ од 9.000.000,00 денари, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

2.5. Член 4 точка 5 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2010 година под наслов Реализирање на проекти и активности за подигање на јавната свест, едукација и обука во областа на животната средина во износ од 10.000.000,00 денари, со средства доделени на:

- Албански театар, Скопје, на име на проект „И јас умеам да рециклирам“, во износ од 200.000,00 денари и

-ТВ АРТ довел Тетово, на име на проект „ Со повеќе знаење до здрава животна средина“ во износ од 120.000,00 денари

не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

2.6. Член 4 точка 6 од од Програмата за инвестирање во животната средина за 2010 година под наслов Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми, проекти и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина и природата во износ од 10.000.000,00 денари со средства доделени на:

-ДК Емпирија-ЕМС довел, Скопје, на име на проект „Национална компаративна анализа за управување со комунален отпад“ во износ од 260.000,00 денари

-ДИПР Софким довел,Радовиш, на име на проект „Сонцето е нашата иднина“ во износ од 490.000,00 денари

-ДТУУКА Муамед АГ довел, Гостивар, на име на проект „Истражување за количините генериран отпад и процентот на застапеност на видови отпад во Општина Гостивар“ во износ од 120.000,00 денари

-ДМВР Адвертајзинг комуникејшнс довел, Скопје, на име на проект „Образовен видео проект „Мојата енергија“ во износ од 220.000,00 денари

-МЈП Проаква, Струга, на име на проект „Реализација на Програмата со локалните самоуправи, училишта, НВО за подигање на јавната свест за заштита на животната средина околу Охридското езеро, во износ од 240.000,00 денари

-ДТУ Емметрон довел, Скопје, на име на проект „Проектен Елаборат за развој на SCADA мониторинг систем на руралната зона на системот за снабдување со вода на градот Охрид за потребите на меѓуопштинското ЈП-Проаква во износ од 220.000,00 денари

-ДПТУ Енергија довел, Скопје, на име на проект „Заштита и унапредување на животната средина преку заштеда и рационално користење на енергија“ во износ од 600.000,00 денари

не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

2.7. Член 4 точка 7 од од Програмата за инвестирање во животната средина за 2010 година под наслов Поддршка на проекти и активности на невладините организации формирани заради заштита на животната средина во износ од 10.000.000,00 денари, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

2.8. Член 4 точка 8 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2010 година под наслов Кофинансирање на тековни проекти од областа на животната средина во износ од 15.000.000,00 денари, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

2.9. Член 4 точка 9 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2010 година под наслов Релизација на проекти и активности одобрени согласно Програмата за инвестирање за 2008 година во износ од 26.500.000,00 денари, не претставува предмет на разгледување на ова Решение затоа што истите се содржани во диспозитивот на Одлуката на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр. 03-20/2 од 18.01.2008 година.

2.10. Член 4 точка 10 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2010 година под наслов Трошоци за спроведување на програмата во износ од 20.000.000,00 денари, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

УП бр. 10-50
3 мај 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3367.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/2010), а постапувајќи по добиените податоци од страна на Министерството за финансии и А.Д. МЕПСО по претходно донесениот заклучок на генералниот секретар на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр. 07-105/1 од 15.3.2011 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 28.6.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Обезбедените државни гаранции на претпријатието А.Д. Македонски електро преносен ситем оператор (во понатамошниот текст А.Д. МЕПСО) за добивање на заем од меѓународните финансиски институции за реализација на проектите:

1. Проект „Macedonia – Bulgaria Power Transmission Project“ – финансиран со заем од страна на Европска банка за обнова и развој (EBRD) во вредност од 40.470.600 евра;

2. Проект: Power Substations Project – Проект за трансформаторни, - финансиран со заем од Европска Инвестициона Банка (EIB) во вредност од 13.000.000 евра;

3. Проект: Energy Community of South East Europe APL 3 – Macedonia Project (ECSEE APL3) – финансиран со заем од Меѓународна банка за обнова и развој (Светска банка – IBRD) во вредност од 20.700.000 евра;

4. Изградба на 400 kV интерконекција Штип (Р. Македонија) – Ниш (Р. Србија) – финансиран со заем од Светска банка во вредност од 14.000.000 евра, од кои овој проект ќе се финансира со 11.000.000 евра, а 3.000.000 евра ќе бидат искористени за дофинансирање на далноводот ТС Скопје 1 – ТС Тетово 1

не претставуваат државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош бидејќи со истите не се нарушува и не може да се наруши конкуренцијата.

УП бр. 10-64
28 јуни 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3368.

Врз основа на член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Нестле С.А. (Nestle S.A.) и Центро-Спице ДОО (Centro-Spice DOO), а поднесено од Нестле С.А. (Nestle S.A.), преку полномошник адвокат Тајјана Поповски Булоски од адвокатско друштво Поленак од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 8.8.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Нестле С.А. (Nestle S.A.) со регистрирано седиште на 55 Avenue Nestle, 1800 Vevey, Швајцарија и Центро-Спице ДОО (Centro-Spice DOO) со регистрирано седиште на Добановачки пут бб, Белград, Сурчин, Србија, преку стекнување на контрола (стекнување на 100% удел) во Центро-Спице ДОО (Centro-Spice DOO) од страна на Нестле С.А. (Nestle S.A.), иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка (2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 денари и за решението во износ од 30.000,00 денари, по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000063095, уплатна сметка 840.03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-65
8 август 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3369.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош (“Службен весник на Република Македонија” бр.145/2010) постапувајќи по известувањето за доделување на планирана државна помош за регионален развој на корисник на ТИРЗ “Скопје 1“ - Кемет Електорникс Македонија бр.10-67 од 08.7.2011 година поднесена од Владата на Република Македонија како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија со седиште на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7 во Скопје, застапувана од Виктор Мизо – Директор, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 29.7.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката кеш грант во висина од XXX евра во МКД противвредност за креирање на нови работни места поврзани со инвестицијата – основање на ново претпријатие за производство на електронски компоненти (кондензатори) и други видови индустрија, содржана во Известувањето за доделување на планирана државна помош за регионален развој на корисник на ТИРЗ “Скопје 1“, - Кемет Електорникс Македонија ДООЕЛ Скопје, со седиште во Скопје, бул. „Октомвриска револуција“ бб, 2-ри кат, Хипериум Бизнис Центар, бр.10-67 од 8.7.2011 година, поднесено од Владата на Република Македонија како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија со седиште на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7 во Скопје, застапувана од Виктор Мизо – Директор, претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош и доделувањето на истата е дозволено;

2. Мерките содржани во Известувањето за доделување на планирана државна помош за регионален развој на корисник на ТИРЗ “Скопје 1“ - Кемет Електорникс Македонија ДООЕЛ Скопје, со седиште во Скопје, бул. „Октомвриска револуција“ бб, 2-ри кат, Хипериум Бизнис Центар, бр.10-67 од 8.7.2011 година, поднесено од Владата на Република Македонија како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија со седиште на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7 во Скопје, застапувана од Виктор Мизо – Директор и тоа:

-Кеш грант во висина од XXX евра во МКД противвредност за учество во градбата на производниот објект согласно со Законот за ТИРЗ;

-Даночни ослободувања (10 години од данок на добивка и персонален данок на доход) и ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на увозот на добра во зоната и за трговија на добра и услуги во зоната во согласност со Законот за ТИРЗ;

-Царинските ослободувања и олеснувања во согласност со Законот за ТИРЗ;

-Ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежното земјиште на подрачјето на кое државната помош се однесува во согласност со Законот за ТИРЗ;

-Ослободување од обврска корисникот на зоната да гради засолниште при градба на објекти во зоната, како и од плаќање на придонес за изградба, одржување и опремување на засолништето во согласност со Законот за ТИРЗ;

-Изземање од обврска за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царинскиот долг во согласност со Законот за ТИРЗ;

претставуваат доделување на регионална помош преку шема на помош предвидена во Законот за технолошко индустриски развојни зони, без обврска за дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со Одлуката бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата ја одобрила шемата за доделување на државна помош во технолошко-индустриските развојни зони.

УП бр. 10-67
29 јули 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3370.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош (“Службен весник на Република Македонија” бр.145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за доделување на планирана државна помош за регионален развој на СМР Аутомотивес системс Македонија ДООЕЛ бр.10-69 од 26.08.2011 година поднесено од Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија на седницата одржана на 31.08.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката XXX, содржана во Известувањето бр.10-69 од 26.08.2011 година, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, за доделување на планирана државна помош за регионален развој на СМР Аутомотивес системс Македонија ДООЕЛ, со седиште на бул. Октомвриска револуција бб, втори кат, Хипериум Бизнис Центар, Скопје, како корисник на државната помош, наменета за подржување на инвестиција во производството на леани метални делови - основање на ново претпријатие за производство на леани метални делови и создавање на нови работни места преку инвестицијата, претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено;

2. Мерката грант од xxx евра во МКД противвредност за инвестиции во основни средства различни од градежните работи, содржана во Известувањето бр.10-69 од 26.08.2011 година, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, за доделување на планирана државна помош за регионален развој на СМР Аутомотивес системс Македонија ДООЕЛ, со седиште на бул. Октомвриска револуција бб, втори кат, Хипериум Бизнис Центар, Скопје, како корисник на државната помош, наменета за подржување на инвестиција во производството на леани метални делови - основање на ново претпријатие за производство на леани метални делови и создавање на нови работни места преку инвестицијата, претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено;

3. Мерките содржана во Известувањето бр.10-69 од 26.08.2011 година, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, за доделување на планирана државна помош за регионален развој на СМР Аутомотивес системс Македонија ДООЕЛ, со седиште на бул. Октомвриска револуција бб, втори кат, Хипериум Бизнис Центар, Скопје, како корисник на државната помош и тоа:

- Ослободување од плаќање на данок на добивка за период од десет години;

- Ослободување од плаќање на персонален данок на доход на примања по основ на платите на вработените лица од десет години;

- Царински ослободувања и олеснувања;

- Ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежното земјиште кое корисникот на зоната го има земено под долготраен закуп;

- Ослободување од обврска корисникот на зоната да гради засолниште при градба на објекти во зоната, како и од плаќање на придонес за изградба, одржување и опремување на засолништето;

- Изземање на обврска за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царинскиот долг кој настанал или може да настане по одредување на царински дозволените активности или употребата на употребата на стоката;

- Грант од xxx евра во МКД противвредност за покривање на трошоците за изградба на градежен објект и

- Помош за одобрените трошоци за обука и усовршување за xxx македонски граѓани вработени од страна на СМР Аутомотивес системс Македонија ДООЕЛ во висина од xxx евра во МКД противвредност, односно по xxx евра по работник

претставуваат доделување на регионална помош преку шема на помош предвидена во Законот за технолошко индустриски развојни зони, без обврска за до-

полнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со Одлуката бр. 10-413/2 од 04.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за технолошко индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошко-индустриските развојни зони основани од Владата на РМ.

УП бр. 10-69
31 август 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3371.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош ("Службен весник на Република Македонија" бр.145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за доделување на планирана државна помош за регионален развој на СМР Аутомотивес системс Македонија ДООЕЛ бр.10-70 од 26.08.2011 година поднесено од Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија на седницата одржана на 31.08.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката xxx, содржана во Известувањето бр.10-70 од 26.08.2011 година, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, за доделување на планирана државна помош за регионален развој на СМР Аутомотивес системс Македонија ДООЕЛ, со седиште на бул. Октомвриска револуција бб, втори кат, Хипериум Бизнис Центар, Скопје, како корисник на државната помош, наменета за подржување на инвестиција во производството на надворешно стакло за ретровизори - основање на ново претпријатие за производство на надворешно стакло за ретровизори и создавање на нови работни места преку инвестицијата, претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено;

2. Мерката грант од xxx евра во МКД противвредност за инвестиции во основни средства различни од градежните работи, содржана во Известувањето бр.10-70 од 26.08.2011 година, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, за доделување на планирана државна помош за регионален развој на СМР Аутомотивес системс Македонија ДООЕЛ, со седиште на бул. Октомвриска револуција бб, втори кат, Хипериум Бизнис Центар, Скопје, како корисник на државната помош, наменета за подржување на инвестиција во

производството на надворешно стакло за ретровизори - основање на ново претпријатие за производство на надворешно стакло за ретровизори и создавање на нови работни места преку инвестицијата, претставува претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош и доделувањето на истата е дозволено;

3. Мерките содржана во Известувањето бр.10-70 од 26.08.2011 година, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, за доделување на планирана државна помош за регионален развој на СМР Аутомотивес системс Македонија ДООЕЛ, со седиште на бул. Октомвриска револуција бб, втори кат, Хипериум Бизнис Центар, Скопје, како корисник на државната помош и тоа:

- Ослободување од плаќање на данок на добивка за период од десет години;

- Ослободување од плаќање на персонален данок на доход на примања по основ на платите на вработените лица од десет години;

- Царински ослободувања и олеснувања;

- Ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежното земјиште кое корисникот на зоната го има земено под долготраен закуп;

- Ослободување од обврска корисникот на зоната да гради засолниште при градба на објекти во зоната, како и од плаќање на придонес за изградба, одржување и опремување на засолништето;

- Изземање на обврска за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царинскиот долг кој настанал или може да настане по одредување на царински дозволените активности или употребата на употребата на стоката;

- Грант од xxx евра во МКД противвредност за покривање на трошоците за изградба на градежен објект и

- Помош за одобрените трошоци за обука и усовршување за xxxмакедонски граѓани вработени од страна на СМР Аутомотивес системс Македонија ДООЕЛ во висина од xxx евра во МКД противвредност, односно по xxx евра по работник

претставуваат доделување на регионална помош преку шема на помош предвидена во Законот за технолошко индустриски развојни зони, без обврска за дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со Одлуката бр. 10-413/2 од 04.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за технолошко индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошко-индустриските развојни зони основани од Владата на РМ.

УП. Бр. 10-70

31 август 2011 година

Скопје

Претседател,

Чедомир Краљевски, с.р.

3372.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/2010), а во врска со Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2011 година на Министерството за труд и социјална политика од јануари 2011 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 12.09.2011 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2011 година на Министерството за труд и социјална политика претставува шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош.

2. Програмата за самовработување со која се предвидува да се создадат 700 самовработувања / семејни бизниси на невработени лица, во вкупен износ од 147,500,000.00 денари од Буџетот на Министерството за труд и социјална политика и која ќе се реализира преку обука на заинтересираните невработени лица за осознавање на претприемништвото, изготвување на солидни и одржливи бизнис планови, помош при регистрација на сопствен бизнис и субвенција за започнување на бизнисот, содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2011 година, претставува хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, како помош за отворање на нови работни места и за вработување на лица што никогаш не биле вработени, лица кои се невработени или ќе станат невработени согласно член 20 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2007) при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош .

3. Програмата за поддршка за формализирање на постојни бизниси со која ќе бидат опфатени 250 лица кои се евидентирани како невработени во Агенцијата за вработување на РМ најмалку 3 месеци, во вкупен износ од 47,000,000.00 денари од Буџетот на Министерството за труд и социјална политика и која ќе се реализира преку обезбедување на помош при регистрација на постојниот (неформален) бизнис и субвенција за бизнисот на евидентирани невработени лица кои имаат искуство во вршење на дејноста, содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2011 година, претставува хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, како помош за отворање на нови работни места и за вработување на лица што никогаш не биле вработени, лица кои се невработени или ќе станат невработени согласно член 20 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош .

4. Програмата за поддршка за дополнителни вработувања во фирми регистрирани преку Програмата за самовработување 2007, 2008 и 2009 година и Програмата за формализирање на постојни бизниси 2008 и 2009 година со која ќе се опфатат до 90 ново – отворени работни места со лица од евиденција на невработени на Агенцијата за вработување на РМ, во вкупен износ од 8,134,000.00 денари, од кој 2,994,000.00 денари од Буџетот на Министерството за труд и социјална политика и до 5,140,000.00 денари средства по основ на поврат на ДДВ од програми имплементирани од УНДП во ОП 2010 и која ќе се реализира преку обезбедување на дополнителна поддршка во вид на материјали и опрема за нови работни места во фирми регистрирани преку Програмата за самовработување 2007, 2008 и 2009 година и Програмата за формализирање на постојни бизниси 2008 и 2009 година, содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2011 година претставува хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, како помош за отворање на нови работни места и за вработување на лица што никогаш не биле вработени, лица кои се невработени или ќе станат невработени согласно член 20 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош .

5. Пилот програмата – Мобилност на работната сила со која ќе се опфатат до 20 евидентирани невработени лица, во вкупен износ од 3,700,000.00 денари, средства по основ на поврат на ДДВ од програми имплементирани од УНДП во ОП 2010 и која има за цел да ја поттикне мобилноста на невработените лица согласно со локалните потреби на пазарот на трудот, содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2011 година не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

6. Програмата за подготовка за вработување преку обука содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2011 година, која има за цел зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот и вработување на евидентирани невработни лица со нивно подготвување за вработување преку обука, преквалификација или доквалификација и која ќе се реализира преку следниве мерки:

- обука, преквалификација или доквалификација на невработени лица за познат работодавач, мерка со која ќе бидат опфатени 156 евидентирани невработени лица, во вкупен износ од 3,475,000.00 од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија и која има за цел стекнување и дополнување на знаењата на евидентирани невработени лица заради нивно вработување;

- пилот – обука на евидентирани невработени млади лица до 29 години, за познат работодавач во текстилната индустрија, мерка со која ќе бидат опфатени 800 евидентирани невработени млади лица, во вкупен износ од 9,600,000.00 денари, при што 1,066,000.00 денари се од Буџетот на Министерството за труд и социјална политика; 6,529,000.00 се од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија и 2,005,000.00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија – потсетка за активни програми и мерки за вработување, и која мерка има за цел стекнување и дополнување на знаењата на невработените лица заради нивно вработување во текстилната индустрија

претставуваат хоризонтална помош која се доделува за обука во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава V од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош .

7. Програмата за подготовка за вработување преку обука содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2011 година, која има за цел зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот и вработување на евидентирани невработни лица со нивно подготвување за вработување преку обука, преквалификација или доквалификација и која ќе се реализира преку следниве мерки:

- обука во работните клубови за стекнување на знаења и вештини (странски јазик и компјутери), мерка со која ќе бидат опфатени 1600 евидентирани невработени лица, во вкупен износ од 1,600,000.00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија и која има за цел оспособување на евидентирани невработени лица со вештини од областа на странските јазици и компјутерите, за зголемување на нивната конкурентност на пазарот на трудот;

- обука за одделни занимања кои се дефицитарни на пазарот на трудот, мерка со која ќе бидат опфатени 170 евидентирани невработени лица, во вкупен износ од 9,996,000.00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија и целта на која е стекнување на вештини од дефицитарни занимања, според искажани потреби за работна сила, заради зголемување на нивната вработливост;

- обука за стекнување напредни дефицитарни вештини од областа на информатиката, мерка со која ќе бидат опфатени 180 евидентирани невработени лица, во вкупен износ од 14,760,000.00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Потсетка за активни програми и мерки за вработување и целта на која е надградба на вештините од областа на информациските технологии на евидентирани невработени лица, заради зголемување на нивната вработливост и конкурентност на пазарот на трудот;

- едукација за започнување на бизнис, мерка со која ќе бидат опфатени 2000 евидентирани невработени лица, во вкупен износ од 0 денари и која има за цел јакнење на капацитетите на евидентирани невработени лица преку нивна обука и едукација за започнување на бизнис

не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

8. Програмата - Субвенционирање на вработување содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2011 година, која има за цел вработување на евидентирани невработени лица преку следниве мерки:

- субвенционирање на вработување на невработени лица кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот, мерка со која ќе бидат опфатени 655 евидентирани невработени лица, во вкупен износ од 58,950,000.00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Потсетка за активни програми и мерки за вработување и

- субвенционирање на вработување на инвалидни лица, мерка со која ќе бидат опфатени 200 лица, во вкупен износ од 176,500,000.00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Потсетка за активни програми и мерки за вработување

претставуваат хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, како помош за отворање на нови работни места и за вработување на лица кои имаат потешкотии да најдат вработување или лица со посебни потреби согласно член 21 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош .

9. Програмата за практиканство со која ќе се опфатат 300 млади невработени лица до 27 годишна возраст, во вкупен износ од 4,500,000.00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која има за цел превентивно делување кај млади невработени лица на кои ќе им се овозможи подготвени да се вклучат на пазарот на трудот со стекнување на одредени практични знаења и вештини, содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2011 година, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

10. Програмата - Анкета за слободни работни места со која ќе бидат опфатени 40 евидентирани невработени лица со средно и високо образование, во вкупен износ од 200,000.00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која има за цел обезбедување на фреквентни информации за потребите од работна сила на пазарот на трудот преку телефонско анкетање на работодавачи за нивните потреби од работна сила преку "мини кол – центар", содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2011 година, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

11. Програмата Економско јакнење на жени – жртви на семејно насилство со која се планира да се опфатат 40 самовработувања и 20 субвенционирања на невработени жени – жртви на семејно насилство евидентирани во Центрите за социјални работи, во износ од 9,875,880.00 денари со буџет од страна на УНДП и која има за цел обезбедување реинтеграција на жени – жртви на семејно насилство на пазарот на трудот преку обезбедување на финансиска поддршка за нивно самовработување и субвенционирање, содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2011 година претставува хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, како помош за отворање на нови работни места и за вработување на лица што никогаш не биле вработени, лица кои се невработени или ќе станат невработени, односно за вработување на лица кои имаат потешкотии да најдат вработување согласно член 20 и 21 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.

12. Програмата Економско јакнење на жени – жртви на семејно насилство со која се планира да се опфатат 10 обуки и преквалификации на невработени жени – жртви на семејно насилство евидентирани во Центрите за социјални работи, во износ од 588,000.00 денари со буџет од страна на УНДП и која има за цел обезбедување реинтеграција на жени – жртви на семејно насилство на пазарот на трудот преку обезбедување на финансиска поддршка за нивна обука и преквалификација содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2011 година не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

13. Програмата за поддршка на Роми со која ќе бидат опфатени 34 евидентирани невработени лица Роми, во вкупен износ од 2,000,000.00 денари од Буџетот на Министерството за труд и социјална политика и која ќе се реализира преку обучување на евидентирани невработени лица Роми за стекнување на вештини со цел зголемување на нивната вработливост, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

УП. бр. 10-72
12 септември 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 3373.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 85/2010 и 47/2011), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2011 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-октомври 2011 година, во однос на просечните цени на мало во 2010 година, е висок за 3,8%.

Директор,
м-р **Благица Новковска, с.р.**



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011153